

# Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

ФЗЦ 11 Октомври А.Д, Куманово

31 Декември 2022 година



# Содржина

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Извештај на независниот ревизор    | 1 |
| Извештај за финансиската состојба  | 3 |
| Извештај за сеопфатната добивка    | 4 |
| Извештај за промените во капиталот | 5 |
| Извештај за паричните текови       | 6 |
| Белешки кон финансиските извештаи  | 7 |
| Прилози                            |   |

## Извештај на независниот ревизор

До: **Раководството и Акционерите на  
ФЗЦ 11 Октомври А.Д, Куманово**

**Грант Торнтон ДОО**  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
Т +389 (0)2 3214 700  
Ф +389 (0)2 3214 710  
Е Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршиме ревизија на приложените финансиски извештаи на ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово („Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година, и Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 31.

### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи, објективно ја претставуваат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово на ден 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

#### Нагласок врз одредени прашања

Посочуваме внимание на белешка 2.2 во финансиските извештаи којашто укажува дека Друштвото оствари нето загуба за годината којашто завршува на 31 декември 2022 во износ од 124,483 илјади денари и со состојба на тој датум акумулираните загуби изнесуваат 2,427,812 илјади денари, додека тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 264,259 илјади денари. Овие услови, заедно со другите прашања изложени во белешката 2.2, укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Раководството и мнозинскиот сопственик ги превземаат сите потребни активности за поддршка на одржливоста и растот на Друштвото. Мнозинскиот сопственик на Друштвото нема планови да ги прекине или значајно промени сите или дел од оперативните активности на Друштвото. Во своето Писмо за поддршка од 18 април 2023 година, мнозинскиот сопственик ја изрази својата подготвеност финансиски да го поддржи Друштвото во подмирувањето на неговите обврски кога истите доспеваат во период од 12 месеци од датумот на Писмото. Финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2022 се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во неговото деловно работење и истите не содржат било какви корекции и / или рекласификации кои би биле потребни во случај оваа претпоставка да не е валидна.

Нашето мислење не е модификувано во однос на погоре наведеното прашање.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото ФЗЦ 11 Октомври а.д., Куманово со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022.

Управител  
Марјан Андонов



Грант Торнтон ДОО, Скопје

Скопје, 28 април 2023 година

Овластен ревизор  
Марјан Андонов

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Финансиски извештаи  
31 декември 2022

# Извештај за финансиската состојба

|                                           | Бел. | 31 декември<br>2022 | (000 мкд)<br>31 декември<br>2021 |
|-------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Средства</b>                           |      |                     |                                  |
| <b>Нетековни средства</b>                 |      |                     |                                  |
| Недвижности, постројки и опрема           | 5    | 472,951             | 475,783                          |
| Нематеријални средства                    | 6    | 112                 | 150                              |
| Вложувања во подружници                   | 8    | 723                 | 723                              |
|                                           |      | <b>473,786</b>      | <b>476,656</b>                   |
| <b>Тековни средства</b>                   |      |                     |                                  |
| Залихи                                    | 9    | 463,840             | 647,545                          |
| Побарувања од купувачи и ост. побарувања  | 10   | 276,906             | 123,333                          |
| Парични средства и еквиваленти            | 11   | 26,022              | 283                              |
|                                           |      | <b>766,768</b>      | <b>771,161</b>                   |
| <b>Вкупно средства</b>                    |      | <b>1,240,554</b>    | <b>1,247,817</b>                 |
| <b>Капитал и обврски</b>                  |      |                     |                                  |
| <b>Капитал</b>                            |      |                     |                                  |
| Акционерски капитал                       | 12   | 1,543,947           | 1,543,947                        |
| Останат капитал                           | 12   | 3,826               | 3,826                            |
| Резерви                                   | 12   | 1,063,910           | 1,063,910                        |
| Акумулирана (загуба)                      |      | (2,427,812)         | (2,303,329)                      |
| <b>Вкупно капитал</b>                     |      | <b>183,871</b>      | <b>308,354</b>                   |
| <b>Обврски</b>                            |      |                     |                                  |
| <b>Долгорочни обврски</b>                 |      |                     |                                  |
| Позајмици                                 | 13   | 25,656              | 32,070                           |
|                                           |      | <b>25,656</b>       | <b>32,070</b>                    |
| <b>Краткорочни обврски</b>                |      |                     |                                  |
| Позајмици                                 | 13   | 435,508             | 325,758                          |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | 14   | 595,519             | 581,635                          |
|                                           |      | <b>1,031,027</b>    | <b>907,393</b>                   |
| <b>Вкупно обврски</b>                     |      | <b>1,056,683</b>    | <b>939,463</b>                   |
| <b>Вкупно обврски и капитал</b>           |      | <b>1,240,554</b>    | <b>1,247,817</b>                 |

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото на ден 28 февруари 2023 година и се потпишани во негово име од:

  
Марија Ивановска,  
Извршен Директор



  
Татјана Николовска,  
Финансиски Директор

Финансиски извештаи  
31 декември 2022

# Извештај за сеопфатната добивка

|                                              | Белешки | (000 мкд)<br>За годината што завршува на 31 декември |                  |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------|
|                                              |         | 2022                                                 | 2021             |
| Приходи од продажба                          | 15      | 680,664                                              | 673,904          |
| Останати деловни приходи                     | 16      | 8,465                                                | 20,521           |
|                                              |         | <b>689,129</b>                                       | <b>694,425</b>   |
| Материјали, услуги и наб.вред.на прод.стоки  | 17      | (509,821)                                            | (272,138)        |
| Трошоци за користи на вработените            | 18      | (96,044)                                             | (104,750)        |
| Депрецијација и амортизација                 | 5,6     | (33,028)                                             | (34,210)         |
| Останати деловни расходи                     | 19      | (19,630)                                             | (49,058)         |
| Промена во вредноста на залихите             |         | (142,018)                                            | (319,991)        |
| <b>(Загуба) од оперативно работење</b>       |         | <b>(111,412)</b>                                     | <b>(85,722)</b>  |
| Финансиски приходи                           | 20      | 1,413                                                | 948              |
| Финансиски (расходи)                         | 20      | (14,484)                                             | (18,208)         |
| <b>Финансиски резултат, нето</b>             |         | <b>(13,071)</b>                                      | <b>(17,260)</b>  |
| <b>(Загуба) пред оданочување</b>             |         | <b>(124,483)</b>                                     | <b>(102,982)</b> |
| Данок на добивка                             | 21      | -                                                    | -                |
| <b>(Загуба) за годината</b>                  |         | <b>(124,483)</b>                                     | <b>(102,982)</b> |
| Останата сеопфатна добивка / (загуба)        |         | -                                                    | -                |
| <b>Вкупна сеопфатна (загуба) за годината</b> |         | <b>(124,483)</b>                                     | <b>(102,982)</b> |
| <b>(Загуба) по акција</b>                    |         |                                                      |                  |
| - Основна (во Денари по акција)              | 22      | (254)                                                | (210)            |

Финансиски извештаи  
31 декември 2022

# Извештај за промените во капиталот

|                            | Акционерски<br>капитал | Останат<br>капитал | Резерви          | Акумулирана<br>(загуба) | (000 мкд)<br>Вкупно |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>На 01 јануари 2022</b>  | <b>1,543,947</b>       | <b>3,826</b>       | <b>1,063,910</b> | <b>(2,303,329)</b>      | <b>308,354</b>      |
| Транс.со сопствен.         | -                      | -                  | -                | -                       | -                   |
| (Загуба) за годината       | -                      | -                  | -                | (124,483)               | (124,483)           |
| Ост.сеопф.добивка          | -                      | -                  | -                | -                       | -                   |
| <b>Вк.сеопф. (загуба)</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>(124,483)</b>        | <b>(124,483)</b>    |
| <b>На 31 декември 2022</b> | <b>1,543,947</b>       | <b>3,826</b>       | <b>1,063,910</b> | <b>(2,427,812)</b>      | <b>183,871</b>      |
| <b>На 01 јануари 2021</b>  | <b>1,543,947</b>       | <b>3,826</b>       | <b>1,063,910</b> | <b>(2,200,347)</b>      | <b>411,336</b>      |
| Транс.со сопствен.         | -                      | -                  | -                | -                       | -                   |
| (Загуба) за годината       | -                      | -                  | -                | (102,982)               | (102,982)           |
| Ост.сеопф.добивка          | -                      | -                  | -                | -                       | -                   |
| <b>Вк.сеопф. (загуба)</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>(102,982)</b>        | <b>(102,982)</b>    |
| <b>На 31 декември 2021</b> | <b>1,543,947</b>       | <b>3,826</b>       | <b>1,063,910</b> | <b>(2,303,329)</b>      | <b>308,354</b>      |

Финансиски извештаи  
31 декември 2022

# Извештај за паричните текови

|                                                       |             | (000 мкд)                               |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                       |             | За годината што завршува на 31 декември |                  |
|                                                       | Бел.        | 2021                                    | 2022             |
| <b>Деловни активности</b>                             |             |                                         |                  |
| Приливи од купувачи                                   |             | 534,903                                 | 783,525          |
| Исплати на добавувачи и вработени                     |             | (570,098)                               | (610,129)        |
|                                                       |             | <b>(35,195)</b>                         | <b>173,396</b>   |
| Платен данок од добивка                               |             | -                                       | -                |
| Платена камата                                        | <b>20</b>   | (13,571)                                | (17,280)         |
|                                                       |             | <b>(48,766)</b>                         | <b>156,116</b>   |
| <b>Инвестициони активности</b>                        |             |                                         |                  |
| Набавка на недвижности, постројки и опрема            | <b>5</b>    | (30,897)                                | (54,286)         |
| Прилив од продажба на опрема                          | <b>5,16</b> | 2,066                                   | 6,319            |
|                                                       |             | <b>(28,831)</b>                         | <b>(47,967)</b>  |
| <b>Финансиски активности</b>                          |             |                                         |                  |
| Приливи на кредити                                    | <b>13</b>   | 350,822                                 | 297,940          |
| (Отплата) на кредити                                  | <b>13</b>   | (247,486)                               | (405,986)        |
|                                                       |             | <b>103,336</b>                          | <b>(108,046)</b> |
| <b>Нето промена на парични средства и еквиваленти</b> |             | <b>25,739</b>                           | <b>103</b>       |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот           | <b>11</b>   | 283                                     | 180              |
| <b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>       | <b>11</b>   | <b>26,022</b>                           | <b>283</b>       |

# Белешки кон финансиските извештаи

## 1 Општи информации

ФЗЦ 11 Октомври ад, Куманово („Друштвото“) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е: ул. 11 Ноември бр. 87, Куманово, Република Северна Македонија.

Деловните активности на Друштвото вклучуваат производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи на домашниот и странските пазари. Согласно Законот за градење (Службен весник на РМ 130/09.....31/16), Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија ги има издадено следниве лиценци на Друштвото:

- а. лиценца А за изведувач на градби од прва категорија со важност до 04 октомври 2028;
- б. лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија со важност до 03 октомври 2028; и
- в. лиценца за управител на градба со важност до 01 јануари 2029.

Мнозински сопственик на Друштвото е Квалитет-Пром ДООЕЛ, Куманово – правен субјект основан во Република Северна Македонија, кој со состојба на 31 декември 2022 година поседува 257,087 обични акции што претставува 52.36% од вкупниот акционерски капитал на Друштвото.

Акциите на Друштвото котираат на Македонската Берза за хартии од вредност со ИСИН код МКСЕVI101017.

Просечниот број на вработени во Друштвото во 2022 година е 191 лица (2021: 227 лица).

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/2004 ... 239/2018) и Правилникот за водење сметководство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат

повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи се подготвени само за Друштвото ФЗЦ 11 Октомври АД, Куманово и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговата подружница – Дигитранс ДООЕЛ, Куманово (Белешка 8). Мнозинскиот сопственик – Квалитет Пром ДООЕЛ Куманово е краен матичен субјект, во чии консолидирани финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2021 се вклучени финансиските извештаи на Друштвото ФЗЦ 11 Октомври АД, Куманово и неговата подружница – Дигитранс ДООЕЛ, Куманово. Вложувањето на Друштвото ФЗЦ 11 Октомври АД, Куманово во подружницата Дигитранс ДООЕЛ, Куманово е евидентирано по неговата набавна вредност.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. Денарот (Македонски Денар или МКД) е презентациска и функционална валута применета во подготовката и презентацијата на овие финансиски извештаи. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековниот период.

## 2.2 Претпоставка за неограничен континуитет

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет. Раководството смета дека примената на претпоставката за неограничен континуитет при подготовката на овие финансиски извештаи е соодветна во околностите. Друштвото оствари нето загуба за годината којашто завршува на 31 декември 2022 во износ од 124, 483 илјади денари и со состојба на тој датум акумулираните загуби изнесуваат 2,427,812 илјади денари, додека тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 264,259 илјади денари.

Раководството и мнозинскиот сопственик ги превземаат сите потребни активности за поддршка на одржливоста и растот на Друштвото. Мнозинскиот сопственик на Друштвото нема планови да ги прекине или значајно промени сите или дел од оперативните активности на Друштвото. Во своето Писмо за поддршка од 18 април 2023 година, мнозинскиот сопственик ја изрази својата подготвеност финансиски да го поддржи Друштвото во подмирувањето на неговите обврски кога истите доспеваат во период од 12 месеци од датумот на Писмото.

## 2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалниот среден курс на на Народна Банка на Република Северна Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештај за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

|       | 31 декември 2022 | 31 декември 2021 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 USD | 57.6535 Денари   | 54.3736 Денари   |
| 1 EUR | 61.4932 Денари   | 61.6270 Денари   |
| 1 GBP | 69.3350 Денари   | 73.4267 Денари   |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради обезвреднување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Претпоставена набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 01 јануари 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатна добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Градежни објекти                        | 40 години      |
| Машини                                  | 10 – 20 години |
| Мебел, компјутери и канцелариска опрема | 4 – 5 години   |
| Возила                                  | 4 години       |

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

## 2.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и резервирање поради обезвреднување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на правопрпорционалната метода зависно од проценетиот век на употреба т.е во текот на период од пет до десет години.

Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат на крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

## 2.6 Обезвреднување на нефинансиски средства

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за посебни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

### 2.7 Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување.

### 2.8 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

#### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

#### Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако Раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

#### Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Финансиските средства расположливи за продажба последователно се евидентирани по нивната објективна вредност.

Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

**Депризнавање на финансиските средства**

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

**а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност**

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства.

Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од обезвреднување. На пример, Друштвото може да го измери обезвреднувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

**б. Финансиски средства расположливи за продажба**

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради обезвреднување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на обезвреднувањето во добивките или загубите, загубата поради обезвреднување се намалува преку тековните добивки или загуби.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

### 2.10 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Трошоците, кои вклучуваат соодветен дел фиксни и варијабилни трошоци на работењето, се припишуваат на залихите одредени според методот кој е најсоодветен за дадената класа на залихи, каде мнозинскиот дел се одредува според методот "прва влезна - прва излезна". Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за проценетите трошоци за комплетирање и продажба.

### 2.11 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување. Резервирање поради обезвреднување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот извештај за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековни добивки во Извештајот за сеопфатна добивка.

### 2.12 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

### 2.13 Капитал, резерви и акумулирани загуби

#### (а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

#### (б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

#### (в) Резерви

Резервите, кои се состојат од останати резерви, се создадени во текот на периодите врз основа на распределба врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

#### (г) Акумулирана загуба

Акумулираните загуби ги вклучуваат загубите од тековниот и претходните периоди.

### 2.14 Финансиски обврски

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски спрема добавувачи и позајмици.

#### Обврски спрема добавувачите

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

#### Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

#### 2.15 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

#### 2.16 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

#### Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

**Друштвото како закуподавач**

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

**2.17 Данок на добивка**

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

**Тековен данок на добивка**

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

**Одложен данок на добивка**

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**2.18 Признавање на приходи и расходи**

Приходите се состојат од објективна вредност на продадени стоки и услуги, намалена за данокот на додадена вредност и одредени попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измери и се очекува дека финансискиот приход од извршената трансакција ќе има прилив во ентитетот, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходите се признаваат како што следи:

**Приходи од продажба - продажба на големо – цевки и профили**

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

**Приходи од продажба - продажба на мало - цевки и профили**

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

**Приход од обезбедување на услуги**

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

**Расходи од деловното работење**

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

**Приходи и расходи од финансирање**

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од казнени камати и позитивни курсни разлики. Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат, земајќи го во предвид ефективниот принос на средството. Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата за позајмици, расходи од казнени камати и негативни курсни разлики. Трошоците од позајмици се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка со користење на методот на ефективна каматна стапка.

**Пребивање на приходите и расходите**

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

**2.19 Надомести за користи на вработените**

**Придонеси за пензиско осигурување**

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот пензиски столб кој е одговорен за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

**Краткорочни користи за вработените**

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

**Обврски при пензионирање на вработените**

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

#### **2.21 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

#### **2.22 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на составување на извештаите за финансиската состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Не се евидентирани резервирања за идни загуби од работење.

#### **2.23 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

#### **2.24 Известување по оперативни сегменти**

##### **Деловни сегменти**

Деловните активности на Друштвото се однесуваат на еден оперативен сегмент- производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи.

##### **Географски сегменти**

Деловните активности на Друштвото се вршат на територијата на Република Северна Македонија и на странски пазари (Белешка 15).

#### **2.25 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

#### **2.26 Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### 3.2 Пазарни ризици

##### Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото, САД Доларот и Британската Фунта. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Евидентираната вредност на средствата и обврските на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи во табелата:

| Средства       | 2022<br>(000 МКД) | 2021<br>(000 МКД) |
|----------------|-------------------|-------------------|
| ЕУР            | 15,945            | 4,698             |
|                | <b>15,945</b>     | <b>4,698</b>      |
| <b>Обврски</b> |                   |                   |
| ЕУР            | 1,895             | 940               |
|                | <b>1,895</b>      | <b>940</b>        |

##### Анализа на сензитивност на странски валути

| (000 МКД)                 | 2022          |            |              |            |              |
|---------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                           | Нето износи   | 1%         | -1%          | 5%         | -5%          |
| ЕУР                       | 14,050        | 141        | (141)        | 703        | (703)        |
| <b>Добивка / (Загуба)</b> | <b>14,050</b> | <b>141</b> | <b>(141)</b> | <b>703</b> | <b>(703)</b> |
|                           |               |            |              |            | 2021         |
|                           | Нето износи   | 1%         | -1%          | 5%         | -5%          |
| ЕУР                       | 3,758         | 38         | (38)         | 188        | (188)        |
| <b>Добивка / (Загуба)</b> | <b>3,758</b>  | <b>38</b>  | <b>(38)</b>  | <b>188</b> | <b>(188)</b> |

Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% во однос на Еврото и останатите валути и 5% во однос на САД Доларот. Негативниот износ означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на Еврото и останатите валути и 5% во однос на САД Доларот. Во случај кога Денарот ќе ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на Еврото и останатите валути и 5% во однос на САД Доларот, ефектот врз добивката или останатиот капитал е ист, но со спротивен знак, како што е прикажано во табелата подолу (во илјади Денари).

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

| (000 МКД)                           | 2022           | 2021          |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Финансиски средства</b>          |                |               |
| <i>Некаматносни</i>                 |                |               |
| Побарувања од купувачи              | 198,130        | 34,769        |
| Побарувања за камата                | 21,109         | 21,109        |
| Парични средства и еквиваленти      | 26,022         | 283           |
|                                     | <b>245,261</b> | <b>56,161</b> |
| <i>Со променлива каматна стапка</i> | -              | -             |
|                                     | <b>245,261</b> | <b>56,161</b> |

|                                                    |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Финансиски обврски</b>                          |                |                |
| <i>Некаматносни</i>                                |                |                |
| Обврски за камата                                  | -              | -              |
| Обврски кон добавувачи                             | 256,649        | 142,975        |
| Обврски спрема работници по плати и др.надоместоци | 5,406          | 7,428          |
| Обврски за камати од добавувачи                    | 24,634         | 72,461         |
| <i>Со променлива каматна стапка</i>                |                |                |
| Позајмици со камата                                | 461,164        | 357,828        |
|                                                    | <b>747,853</b> | <b>580,692</b> |

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

| (000 МКД)                    |            |         | 2022  |
|------------------------------|------------|---------|-------|
|                              | Нето износ | 2%      | -2%   |
| Со променлива каматна стапка | (461,164)  | (9,223) | 9,223 |
|                              |            |         | 2021  |
|                              | Нето износ | 2%      | -2%   |
| Со променлива каматна стапка | (357,828)  | (7,157) | 7,157 |

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.3 Кредитен ризик

Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

|                                                     | 2022<br>(000 МКД) | 2021<br>(000 МКД) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Класи на фин.средства –евидентирана вредност</b> |                   |                   |
| <b>Кредити и побарувања</b>                         |                   |                   |
| Побарувања од купувачи                              | 198,130           | 34,769            |
| Побарувања за камати                                | 21,109            | 21,109            |
| Парични средства и еквиваленти                      | 26,022            | 283               |
|                                                     | <b>245,261</b>    | <b>56,161</b>     |

### 3.4 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

|                                                     | 31 декември 2022                       |                              |                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                     | Тековни<br>До 12<br>месеци<br>(000МКД) | 1 до 2<br>години<br>(000МКД) | 2 до 5<br>години<br>(000 МКД) | Нетековни<br>Покасно од 5<br>години<br>(000 МКД) |
| Позајмици                                           | 435,508                                | 6,414                        | 19,242                        | -                                                |
| Обврски за камата                                   | -                                      | -                            | -                             | -                                                |
| Обврски за камати од добавувачи                     | 24,634                                 | -                            | -                             | -                                                |
| Обврски спрема добавувачи                           | 256,649                                | -                            | -                             | -                                                |
| Обврски спрема работници по плати и др. надоместоци | 5,406                                  | -                            | -                             | -                                                |
|                                                     | <b>722,197</b>                         | <b>6,414</b>                 | <b>19,242</b>                 | <b>-</b>                                         |

|                                                     | 31 декември 2021                        |                              |                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                     | Тековни<br>До 12<br>месеци<br>(000 МКД) | 1 до 2<br>години<br>(000МКД) | 2 до 5<br>години<br>(000 МКД) | Нетековни<br>Покасно од<br>5 години<br>(000 МКД) |
| Позајмици                                           | 325,758                                 | 6,420                        | 19,260                        | 6,390                                            |
| Обврски за камата                                   | -                                       | -                            | -                             | -                                                |
| Обврски за камати од добавувачи                     | 72,461                                  | -                            | -                             | -                                                |
| Обврски спрема добавувачи                           | 142,975                                 | -                            | -                             | -                                                |
| Обврски спрема работници по плати и др. надоместоци | 7,428                                   | -                            | -                             | -                                                |
|                                                     | <b>548,622</b>                          | <b>6,420</b>                 | <b>19,260</b>                 | <b>6,390</b>                                     |

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на изворите на финансирање, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот. Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

|                                | 2022<br>(000 МКД) | 2021<br>(000 МКД) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Позајмици                      | 461,164           | 357,828           |
| Парични средства и еквиваленти | (26,022)          | (283)             |
| Обврски, нето                  | <b>435,142</b>    | <b>357,545</b>    |
| Вкупно капитал                 | 183,871           | 308,354           |
|                                | <b>2.37</b>       | <b>1.16</b>       |

### 3.6 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Друштвото ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

1. Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
2. Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
3. Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, финансиските средства расположливи за продажба се целосно обезвреднети.

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентираат по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

|                                                  | Евидентирана вр. |                | Објективна вр. |                |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                  | 2022             | 2021           | 2022           | 2021           |
|                                                  | (000 МКД)        | (000 МКД)      | (000 МКД)      | (000 МКД)      |
| <b>Средства</b>                                  |                  |                |                |                |
| Парични средства и еквиваленти                   | 26,022           | 283            | 26,022         | 283            |
| Побарувања за камати                             | 21,109           | 21,109         | 21,109         | 21,109         |
| Побарувања од купувачи                           | 198,130          | 34,769         | 198,130        | 34,769         |
| <b>Вкупни средства</b>                           | <b>245,261</b>   | <b>56,161</b>  | <b>245,261</b> | <b>56,161</b>  |
| <b>Обврски</b>                                   |                  |                |                |                |
| Обврски спрема добавувачи                        | 256,649          | 142,975        | 256,649        | 142,975        |
| Обврски спрема работници по плати и др.надомест. | 5,406            | 7,428          | 5,406          | 7,428          |
| Обврски за камата                                | -                | -              | -              | -              |
| Обврски за камати од добавувачи                  | 24,634           | 72,461         | 24,634         | 72,461         |
| Позајмици со камата                              | 461,164          | 357,828        | 461,164        | 357,828        |
| <b>Вкупни обврски</b>                            | <b>747,853</b>   | <b>580,692</b> | <b>747,853</b> | <b>580,692</b> |

#### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради безвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

#### Парични средства и еквиваленти

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

#### Обврски кон добавувачи и останати обврски и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските по кредити е приближна на нивната објективна вредност поради променливите пазарни каматни стапки.

Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

#### 4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### Несигурност во проценките

##### Обезвреднување кај нефинансиски средства

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

##### Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2022 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

##### Обезвреднување кај финансиски средства

##### Обезвреднување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднување кои се досега признати.

##### Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

##### Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Недвижности, постројки и опрема

|                                                                 | Земјиште       | Градежни<br>објекти | Опрема        | Останати<br>средства | Инвестиции<br>во тек | Вкупно         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| На 01 јануари 2021                                              |                |                     |               |                      |                      |                |
| Набавна или претпост.н.вр.                                      | 239,414        | 1,709,381           | 4,513,636     | 6,627                | 25,251               | 6,494,309      |
| Исправка на вредноста                                           | -              | (1,576,281)         | (4,455,702)   | (6,656)              | -                    | (6,038,640)    |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                               | <b>239,414</b> | <b>133,100</b>      | <b>57,934</b> | <b>(29)</b>          | <b>25,251</b>        | <b>455,670</b> |
| На 31 декември 2021                                             |                |                     |               |                      |                      |                |
| Набавна или претпост.н.вр.                                      | 271,485        | 1,713,369           | 4,527,328     | -                    | 20,974               | 6,533,156      |
| Исправка на вредноста                                           | -              | (1,603,963)         | (4,453,410)   | -                    | -                    | (6,057,373)    |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                               | <b>271,485</b> | <b>109,406</b>      | <b>73,918</b> | <b>-</b>             | <b>20,974</b>        | <b>475,783</b> |
| На 31 декември 2022                                             |                |                     |               |                      |                      |                |
| Набавна или претпост.н.вр.                                      | 271,485        | 1,719,619           | 4,554,556     | -                    | 17,162               | 6,562,822      |
| Исправка на вредноста                                           | -              | (1,627,477)         | (4,462,394)   | -                    | -                    | (6,089,871)    |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                               | <b>271,485</b> | <b>92,142</b>       | <b>92,162</b> | <b>-</b>             | <b>17,162</b>        | <b>472,951</b> |
| <b>Промени во нето евидентираната вредност во текот на 2021</b> |                |                     |               |                      |                      |                |
| <b>На 01 јануари 2021</b>                                       | <b>239,414</b> | <b>133,100</b>      | <b>57,934</b> | <b>(29)</b>          | <b>25,251</b>        | <b>455,670</b> |
| Набавки                                                         | 32,071         | -                   | -             | -                    | 22,215               | 54,286         |
| Трансфер од инв.во тек                                          | -              | 658                 | 25,901        | -                    | (26,559)             | -              |
| Реклас., набавна вредност                                       | -              | 3,330               | 3,230         | (6,627)              | 67                   | -              |
| Реклас., (акумул.депрециј.)                                     | -              | (371)               | (6,285)       | 6,656                | -                    | -              |
| Продажби, набавна вредност                                      | -              | -                   | (15,439)      | -                    | -                    | (15,439)       |
| (Депрецијација)                                                 | -              | -                   | 15,439        | -                    | -                    | 15,439         |
| Продажби, (акумул.депрециј.)                                    | -              | (27,311)            | (6,862)       | -                    | -                    | (34,173)       |
| <b>На 31 декември 2021</b>                                      | <b>271,485</b> | <b>109,406</b>      | <b>73,918</b> | <b>-</b>             | <b>20,974</b>        | <b>475,783</b> |
| <b>Промени во нето евидентираната вредност во текот на 2022</b> |                |                     |               |                      |                      |                |
| <b>На 01 јануари 2022</b>                                       | <b>271,485</b> | <b>109,406</b>      | <b>73,918</b> | <b>-</b>             | <b>20,974</b>        | <b>475,783</b> |
| Набавки                                                         | -              | -                   | -             | -                    | 30,897               | 30,897         |
| Трансфер од инв.во тек                                          | -              | 6,250               | 28,459        | -                    | (34,709)             | -              |
| Продажби, набавна вредност                                      | -              | -                   | (1,231)       | -                    | -                    | (1,231)        |
| Продажби, (акумул.депрециј.)                                    | -              | -                   | 492           | -                    | -                    | 492            |
| (Депрецијација)                                                 | -              | (23,514)            | (9,476)       | -                    | -                    | (32,990)       |
| <b>На 31 декември 2022</b>                                      | <b>271,485</b> | <b>92,142</b>       | <b>92,162</b> | <b>-</b>             | <b>17,162</b>        | <b>472,951</b> |

### Продажби и расходувања

Во текот на 2022 година, Друштвото расходувахе и продаде опрема со нето сегашна вредност износ од 739 илјади денари (Белешка 19). Продажната вредност на оваа опрема изнесува 2,066 илјади денари. (Белешка 16).

### Залог врз недвижности, постројки и опрема

Позајмиците со камата од домашни финансиски институции се обезбедени со хипотеки врз дел од имотот на Друштвото по проценета вредност, утврдена од страна на независни проценители, во износ од Еур 14,019,000 еквивалентно на 862,073 илјади денари (види исто Белешка 13 и 23).

## 6 Нематеријални средства

На 31 декември 2022 година, нето евидентираната вредност на нематеријалните средства, кои се состојат од капитализирани трошоци за стекнување софтверски апликации, изнесува 112 илјади денари (2021: 150 илјади денари). Тековниот трошок за амортизација за известувачките периоди изнесува 38 илјади денари (2021: 37 илјади денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

|                                                | 2022           | 2021           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Средства</b>                                |                |                |
| <b>Кредити и побарувања</b>                    |                |                |
| Побарувања од купувачи, нето                   | 198,130        | 34,769         |
| Побарувања за камата                           | 21,109         | 21,109         |
| Парични средства и еквиваленти                 | 26,022         | 283            |
|                                                | <b>245,261</b> | <b>56,161</b>  |
| <b>Обврски</b>                                 |                |                |
| <b>Останати фин. обврски по ам. наб. вред.</b> |                |                |
| Позајмици                                      | 461,164        | 357,828        |
| Обврски кон добавувачи                         | 256,649        | 142,975        |
| Обврски за камати од добавувачи                | 24,634         | 72,461         |
| Обврски спрема вработени                       | 5,406          | 7,428          |
|                                                | <b>747,853</b> | <b>580,692</b> |

## 8 Вложувања во подружници

|                                                                 | Учество во % | Дејност   | 2022       | 2021       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| <i>Учество во капиталот на домашен некотиран правен субјект</i> |              |           |            |            |
| Дигинтранс ДООЕЛ Куманово                                       | 100%         | Транспорт | 723        | 723        |
|                                                                 |              |           | <b>723</b> | <b>723</b> |

## 9 Залихи

|                                              | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Готови производи                             | 207,357        | 349,375        |
| Репро материјали, рез.дел,сит.инвентар и сл. | 256,483        | 298,170        |
|                                              | <b>463,840</b> | <b>647,545</b> |

## 10 Побарувања од купувачи и останати побарувања

|                                                | 2022           | 2021           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Побарувања од купувачи</b>                  |                |                |
| Домашни                                        | 222,586        | 62,231         |
| Странски                                       | 454,788        | 445,135        |
|                                                | 677,374        | 507,366        |
| Намалено за: резервирање поради обезвреднување | (479,244)      | (472,597)      |
|                                                | <b>198,130</b> | <b>34,769</b>  |
| <b>Останати краткорочни побарувања</b>         |                |                |
| Аванси на добавувачи                           | 46,759         | 56,063         |
| Побарување за данок на додадена вредност       | 10,103         | 10,796         |
| Побарувања од пресметани камати на купувачите  | 21,109         | 21,109         |
| Побарувања од вработени                        | 7,130          | 7,133          |
| Однапред платени трошоци                       | 723            | 511            |
|                                                | 85,824         | 95,612         |
| Намалено за: резервирање поради обезвреднување | (7,048)        | (7,048)        |
|                                                | <b>78,776</b>  | <b>88,564</b>  |
|                                                | <b>276,906</b> | <b>123,333</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)**

На датумите на известување, салдото на побарувањата од купувачи и останати побарувања, вклучува доспееани, ненаплатени побарувања во износ од 266,008 илјади денари (2021: 106,300 илјади денари). Според проценките на раководството на Друштвото овие побарувања не се обезвреднети и се очекува нивна целосна наплата. Старосната структура на овие побарувања е како што следи:

|                                 | До 6 мес.      | Од 6 -12 м.   | Над 1 год.    | Вкупно         |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>31 декември 2022</b>         |                |               |               |                |
| Побарувања од купувачи          | 143,971        | 26,857        | 27,302        | 198,130        |
| Побарувања од пресметани камати | -              | -             | 21,109        | 21,109         |
| Аванси на добавувачи            | 1,042          | 52            | 45,665        | 46,759         |
| Побарувања од вработени         | -              | -             | 10            | 10             |
|                                 | <b>145,013</b> | <b>26,909</b> | <b>94,086</b> | <b>266,008</b> |
| <b>31 декември 2021</b>         |                |               |               |                |
| Побарувања од купувачи          | 1,930          | 23            | 27,165        | 29,118         |
| Побарувања од пресметани камати | -              | -             | 21,109        | 21,109         |
| Аванси на добавувачи            | 54,800         | 824           | 439           | 56,063         |
| Побарувања од вработени         | -              | -             | 10            | 10             |
|                                 | <b>56,730</b>  | <b>847</b>    | <b>48,723</b> | <b>106,300</b> |

Салдото на побарувања со состојба на 31 декември 2022 кои се постари од една и повеќе години вклучува побарувања од продажба на стоки и услуги во износ од 27,133 илјади денари, како и побарувања по основ на камати во износ 21,109 илјади денари од купувачот Прототип дооел. Во текот на 2022 година, врз овој купувач е отворена стечајна постапка. Друштвото ги превзеде сите потребни правни дејствија за впишување на своите побарувања по сите основи во стечајната маса на купувачот.

Движењето на сметката на резервирање поради обезвреднување за разгледуваните периоди е како што следи:

|                                                         | 2022           | 2021           |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| На 01 јануари                                           | 479,645        | 463,867        |
| Приход од ослоб.на резервација во напл.рез.поб.(Бел.16) | (268)          | (178)          |
| Курсирање на побарувања во странски валути              | 6,915          | 15,956         |
| <b>На 31 декември</b>                                   | <b>486,292</b> | <b>479,645</b> |

Дополнително, со состојба на 31 декември 2022 година, Друштвото отпиша целосно ненаплатливи побарувања од купувачи на товар на останатите деловни расходи во износ од 181 илјади денари (2021: 302 илјади денари) (Белешка 19).

**11 Парични средства и еквиваленти**

|                                            | 2022          | 2021       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Денарски и девизни сметки во домашни банки | 25,972        | 214        |
| Парични средства во благајна               | 18            | 34         |
| Останати парични средства и еквиваленти    | 32            | 35         |
|                                            | <b>26,022</b> | <b>283</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 12 Капитал

### Акционерски капитал

На 31 декември 2022 и 2021 година, вкупниот акционерски капитал на Друштвото, според тековната состојба од Централниот Регистар изнесува 1,543,947 илјади денари (Еур 25,104,816). Истиот е поделен на 491,000 обични акции (31 декември 2021: исто), чија номинална вредност по акција изнесува Еур 51.129. На денот на известување, вкупно издадените акции се во целост платени. Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

|                               | 31 декември 2022 |                | 31 декември 2021 |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                               | Број на акции    | % Учество      | Број на акции    | % Учество      |
| Квалитет-Пром дооел, Куманово | 257,087          | 52.36%         | 257,087          | 52.36%         |
| Рapid Билд доо, Куманово      | 44,905           | 9.15%          | 44,905           | 9.15%          |
| Останати                      | 189,008          | 38.49%         | 189,008          | 38.49%         |
|                               | <b>491,000</b>   | <b>100.00%</b> | <b>491,000</b>   | <b>100.00%</b> |

Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото.

### Останат капитал

Останатиот капитал кој со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година изнесува 3,826 илјади денари, се состои од недвижности во износ од 2,070 илјади денари, средства за солидарност во износ од 1,039 илјади денари и други фондови во износ од 717 илјади денари.

### Резерви

На 31 декември 2022 и 2021 година, резервите во износ од 1,063,910 илјади денари се состојат од резерви создадени врз основа на спроведеното усогласување помеѓу акционерскиот капитал евидентиран во сметководствената евиденција на Друштвото и регистрираниот износ во акционерската книга издадена од Централен депозитар на хартии од вредност и тековната состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија.

## 13 Позајмици

|                                                          | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Долгорочни позајмици</b>                              |                |                |
| Позајмици со камата од домашни банки                     | 32,070         | 32,070         |
| Намалено за: Тековна доспеаност на долгорочни позајмици  | (6,414)        | -              |
|                                                          | <b>25,656</b>  | <b>32,070</b>  |
| <b>Краткорочни позајмици</b>                             |                |                |
| Позајмици со камата од домашни банки                     | 211,094        | 25,758         |
| Позајмици со камата од поврзани субјекти (Бел.25)        | 218,000        | 300,000        |
| Зголемено за: Тековна доспеаност на долгорочни позајмици | 6,414          | -              |
| Вкупно краткорочни позајмици и тековна доспеаност        | 435,508        | 325,758        |
| <b>Се вкупно</b>                                         | <b>461,164</b> | <b>357,828</b> |

Доспевањето на долгорочните позајмици е обелоденето во белешка 3.4. Позајмиците со камата се гарантирани со хипотеки врз дел од недвижностите на Друштвото (Белешки 5 и 23).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 14 Обврски кон добавувачи и останати обврски

|                                                      | 2022           | 2021           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Обврски кон добавувачи</b>                        |                |                |
| Домашни                                              | 254,754        | 142,035        |
| Странски                                             | 1,895          | 940            |
|                                                      | <b>256,649</b> | <b>142,975</b> |
| <b>Останати краткорочни обврски</b>                  |                |                |
| Примени аванси                                       | 308,688        | 358,441        |
| Обврски за камати од добавувачи                      | 24,634         | 72,461         |
| Обврски спрема работниците по плати и др.надоместоци | 5,406          | 7,428          |
| Останати обврски                                     | 142            | 330            |
|                                                      | <b>338,870</b> | <b>438,660</b> |
| <b>Се вкупно</b>                                     | <b>595,519</b> | <b>581,635</b> |

#### 15 Приходи од продажба

|                                        | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Приходи од продажба на домашен пазар   | 234,970        | 216,755        |
| Приходи од продажба на странски пазари | 445,694        | 457,149        |
|                                        | <b>680,664</b> | <b>673,904</b> |

#### 16 Останати деловни приходи

|                                                       | 2022         | 2021          |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Приходи од рефундирање на обврски                     | 3,082        | 2,386         |
| Приходи од наемнини                                   | 2,532        | -             |
| Приходи од продажба на материјални средства (Бел.5)   | 2,066        | 6,319         |
| Приходи од наплатени резервирани побарувања (Бел. 10) | 268          | 178           |
| Приходи од вишоци на залихи                           | 43           | -             |
| Приходи од државни поддршки                           | -            | 10,941        |
| Приходи од надомест на штети од осигурување           | -            | 348           |
| Останати приходи                                      | 474          | 349           |
|                                                       | <b>8,465</b> | <b>20,521</b> |

#### 17 Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки

|                                                    | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Потрошени сировини, репро материјали, делови и сл. | 469,584        | 216,563        |
| Услуги од надворешни субјекти                      | 34,785         | 37,080         |
| Набавна вредност на продадени трговски стоки       | 5,452          | 18,495         |
|                                                    | <b>509,821</b> | <b>272,138</b> |

#### 18 Трошоци за користи на вработените

|                                                   | 2022          | 2021           |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Нето плати и надоместоци на плати                 | 57,459        | 62,139         |
| Персонален данок и придонеси                      | 28,186        | 30,451         |
| Останати со закон утврдени надомести на вработени | 10,399        | 12,160         |
|                                                   | <b>96,044</b> | <b>104,750</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 19 Останати деловни расходи

|                                                            | 2022          | 2021          |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Трошоци врз основа на судски пресуди                       | 8,696         | 31,747        |
| Данок на имот                                              | 2,145         | 1,719         |
| Банкарски надоместоци                                      | 1,559         | 1,480         |
| Осигурителни премии                                        | 1,215         | 969           |
| Трошоци за наем                                            | 820           | 7,627         |
| Неотпишана вредност на расход. недвиж.,постр.,опрема (Б.5) | 739           | -             |
| Надоместоци за членови на Одбор на директори               | 533           | 533           |
| Службени патувања                                          | 408           | 402           |
| Адвокатски трошоци                                         | 383           | 407           |
| Потрошена индустриска вода                                 | 309           | 309           |
| Обезвреднување и отпис на побарувања (Белешка 12)          | 181           | 302           |
| Останати трошоци                                           | 2,642         | 3,563         |
|                                                            | <b>19,630</b> | <b>49,058</b> |

Трошоците врз основа на судски пресуди, во вкупен износ од 8,696 илјади денари вклучуваат трошоци по завршени судски спорови и добиена судска пресуда за исплата на надоместоци на плати кон вработени во износ од 8,496 илјади денари како и трошоци за склучени интерни вон-судски спогодби за исплата на разлика во плати кон вработени со вклучени персонален данок и придонеси во вкупен износ од 200 илјади денари.

## 20 Финансиски резултат, нето

|                              | 2022            | 2021            |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Приходи</b>               |                 |                 |
| Приходи од камати            | -               | -               |
| Позитивни курсни разлики     | 1,413           | 948             |
|                              | <b>1,413</b>    | <b>948</b>      |
| <b>Расходи</b>               |                 |                 |
| Расходи по камати од кредити | (12,346)        | (11,967)        |
| Расходи по казнени камати    | (1,225)         | (5,313)         |
| Негативни курсни разлики     | (913)           | (928)           |
|                              | <b>(14,484)</b> | <b>(18,208)</b> |
|                              | <b>(13,071)</b> | <b>(17,260)</b> |

## 21 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот данокот на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка за 2022 и 2021 е како што следи:

|                                         | 2022             | 2021            |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| (Загуба) пред оданочување               | (124,483)        | (102,982)       |
| Неодбитни трошоци за даночни цели       | 1,728            | 5,933           |
| Даночна основа                          | <b>(122,755)</b> | <b>(97,049)</b> |
| Пренесени загуби од претходни години    | -                | -               |
| Тековен даночен трошок по стапка од 10% | -                | -               |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 22 Заработувачка по акција

### Основна

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондериралиот просечен број на обични акции во оптек.

|                                                                 | 2022         | 2021         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (Загуба) / Добивка за имателите на обични акции                 | (124,483)    | (102,982)    |
| Пондериран просечен број на обични акции во оптек               | 491,000      | 491,000      |
| <b>(Загуба)/заработувачка по акција (основна - МКД по акц.)</b> | <b>(254)</b> | <b>(210)</b> |

## 23 Неизвесни и превземени обврски

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 година, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 87 илјади денари (2021: 709 илјади денари). Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Друштвото како резултат на судските спорови и побарувања во редовниот тек на деловните активности. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски, поради што, на двата датуми на извесување, не се признаени било какви резервирања по тој основ.

### Хипотеки и гаранции

Во продолжение е даден преглед на дадените хипотеки, гаранции и акредитиви со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година (види исто Белешка 5 и 15):

|                                   | 31 декември 2022 |           | 31 декември 2021 |           |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                                   | Во валута        | (000 МКД) | Во валута        | (000 МКД) |
| Хипотеки врз недвижен имот во ЕУР | 9,200,000        | 565,737   | 9,200,000        | 566,968   |
| Хипотеки врз опрема во ЕУР        | 4,819,000        | 296,336   | 4,819,000        | 296,981   |
| Издадени гаранции во ЕУР          | -                | -         | 1,063,818        | 65,560    |
| Издадени гаранции во МКД          | -                | 4,000     | -                | 16,000    |

### Превземени обврски по договори

Врз основа на Договор број 02-2315 од 03 октомври 2006 година и Анекс на Договор број 02-2826 од 19 декември 2006 склучен со Општина Куманово, Друштвото има превземени обврски за испорака на 3,137.43 метри цевки. На датумот на известување, Друштвото нема отпочнато со реализација на обврските по погореспоменатиот договор и анекс.

## 24 Известување по оперативни сегменти

Деловните активности на Друштвото се однесуваат на еден оперативен сегмент- производство и продажба на заварени цевки и профили, монтажа на цевководи, нафтоводи, водоводи и гасоводи. Продажбите се вршат на територијата на Република Северна Македонија и на странски пазари (Белешка 15). Освен веќе објавените податоци, Друштвото не обелоденува други економски информации поврзани со одделни оперативни сегменти и географски региони.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 25 Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со комерцијалните услови и според пазарните стапки.

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година.

| 2022                          | Побарувања | Обврски | Приходи | Трошоци |
|-------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| Квалитет Пром Дооел, Куманово | -          | 582,919 | 15,887  | 7,423   |
| Рapid Билд Доо, Куманово      | 8,387      | -       | 10,692  | 100     |
| Дигинтранс Дооел Куманово     | 122        | -       | -       | 1,130   |
| Клучен раководен кадар        | -          | -       | -       | 1,725   |
| 2021                          | Побарувања | Обврски | Приходи | Трошоци |
| Квалитет Пром Дооел, Куманово | -          | 832,550 | 100,839 | 21,335  |
| Рapid Билд Доо, Куманово      | -          | 4,448   | 2,062   | 285     |
| Дигинтранс Дооел Куманово     | 379        | 111     | -       | 1,872   |
| Клучен раководен кадар        | -          | 152     | -       | 1,650   |

Во текот на 2015 година, согласно Одлуката на Собранието на Акционери од 12 септември 2015 година за одобрување на зделка со заинтересирана страна, Друштвото склучи Договор со мнозинскиот сопственик Квалитет-Пром дооел, Куманово за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на Друштвото и Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали со кумулативна вкупна вредност на меѓусебно поврзаните зделки во износ од 1,500,000 илјади денари на годишно ниво во период од три години.

Понатаму, согласно погореспоменатата Одлука, Друштвото склучи Договор за заем во износ не поголем од 300,000 илјади денари за редовно - тековно функционирање и извршување на регистрираната дејност со каматна стапка од 5% годишно. За секој одобрен заем ќе се склучи посебен Анекс, во кој ќе биде определена сумата и рокот на враќање и обезбедување со хипотека од недвижен имот во сопственост на Друштвото во однос 1:1.5. Вредноста на недвижниот имот ќе биде проценета од страна на овластен проценител. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021, Друштвото нема воспоставено хипотека согласно договорот.

Погореспоменатата зделка е потврдена со Извештај од независен ревизор за ангажман за разумно уверување во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Во текот на 2020 година, согласно Одлуката на Собрание на Акционери од 18 декември 2020 година за одобрување на зделка со заинтересирана страна, Друштвото склучи анекси и договори за деловна соработка со мнозинскиот сопственик Квалитет-Пром дооел, Куманово, како и поврзаните друштва Рapid Билд Доо Куманово и Детоил Доо, Куманово. Вкупната вредност на меѓусебните поврзани зделки изнесува 3,046,000 илјади денари за период од три години.

- Анекс на договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на Друштвото и Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали со кумулативна вкупна вредност на меѓусебно поврзаните зделки во износ од 2,200,000 илјади денари на годишно ниво во период од три години со мнозинскиот сопственик Квалитет-Пром дооел, Куманово.
- Анекс на договор за заем во износ не поголем од 300,000 илјади денари за редовно - тековно функционирање и извршување на регистрираната дејност со каматна стапка од 5% годишно во период од три години со мнозинскиот сопственик Квалитет-Пром дооел, Куманово.
- Договор за купопродажба на нафтени деривати со кумулативна вкупна вредност во износ од 150,000 илјади денари на годишно ниво во период од три години со поврзаниот субјект Детоил доо, Куманово.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)

- Договор за деловно техничка соработка со кумулативна вкупна вредност во износ од 150,000 илјади денари на годишно ниво во период од три години со поврзаниот субјект Ратид Билд доо, Куманово.
- Мнозинскиот сопственик и поврзаните субјекти ќе бидат гарант на Друштвото за одобрување на кредитен лимит во во Халк Банка во износ од 123,000 илјади денари, и Друштвото ќе биде гарант на мнозинскиот сопственик Квалитет-Пром дооел, Куманово за одобрување на кредитен лимит во Халк Банка во износ од 123,000 илјади денари или кумулативна вкупна вредност во износ од 246,000 илјади денари.

**26      Настани по датумот на известување**

По 31 декември 2022 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

# Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022

ЕМБС: 04028201

Целосно име: Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ

Акционерско друштво Куманово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

### Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис                                                            | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1             | -- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)          | 473.786.330,00         |                         |                                         | 476.656.089,00   |
| 2             | -- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)          | 112.436,00             |                         |                                         | 149.556,00       |
| 4             | -- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права    | 112.436,00             |                         |                                         | 149.556,00       |
| 9             | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)   | 472.951.332,00         |                         |                                         | 475.783.971,00   |
| 10            | -- Недвижности (011+012)                                        | 363.003.584,00         |                         |                                         | 380.268.383,00   |
| 11            | -- Земјиште                                                     | 271.484.530,00         |                         |                                         | 271.484.530,00   |
| 12            | -- Градежни објекти                                             | 91.519.054,00          |                         |                                         | 108.783.853,00   |
| 13            | -- Постројки и опрема                                           | 67.295.079,00          |                         |                                         | 52.044.225,00    |
| 14            | -- Транспортни средства                                         | 5.362.429,00           |                         |                                         | 6.417.358,00     |
| 15            | -- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел               | 17.580.767,00          |                         |                                         | 12.707.422,00    |
| 18            | -- Материјални средства во подготовка                           | 19.151.443,00          |                         |                                         | 23.702.319,00    |
| 19            | -- Останати материјални средства                                | 558.030,00             |                         |                                         | 644.264,00       |
| 21            | -- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) | 722.562,00             |                         |                                         | 722.562,00       |
| 22            | -- Вложувања во подружници                                      | 722.562,00             |                         |                                         | 722.562,00       |
| 36            | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)                        | 766.045.431,00         |                         |                                         | 770.650.282,00   |
| 37            | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)                          | 463.840.248,00         |                         |                                         | 647.545.186,00   |
| 38            | -- Залихи на сировини и материјали                              | 198.956.295,00         |                         |                                         | 233.651.590,00   |

|           |                                                                                                                        |                  |  |  |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|------------------|
| <b>39</b> | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми                                                      | 57.526.499,00    |  |  | 64.518.426,00    |
| <b>41</b> | -- Залихи на готови производи                                                                                          | 207.357.454,00   |  |  | 349.375.170,00   |
| <b>45</b> | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)                                                               | 276.182.851,00   |  |  | 122.822.507,00   |
| <b>46</b> | -- Побарувања од поврзани друштва                                                                                      | 8.509.561,00     |  |  | 379.217,00       |
| <b>47</b> | -- Побарувања од купувачи                                                                                              | 257.179.335,00   |  |  | 110.492.245,00   |
| <b>48</b> | -- Побарувања за дадени аванси на добавувачи                                                                           | 309.183,00       |  |  | 1.070.201,00     |
| <b>49</b> | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 10.103.105,00    |  |  | 10.796.120,00    |
| <b>50</b> | -- Побарувања од вработените                                                                                           | 75.667,00        |  |  | 78.724,00        |
| <b>51</b> | -- Останати краткорочни побарувања                                                                                     | 6.000,00         |  |  | 6.000,00         |
| <b>59</b> | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)                                                                 | 26.022.332,00    |  |  | 282.589,00       |
| <b>60</b> | -- Парични средства                                                                                                    | 26.022.332,00    |  |  | 282.589,00       |
| <b>62</b> | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)                                                    | 722.645,00       |  |  | 510.256,00       |
| <b>63</b> | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)                                                                       | 1.240.554.406,00 |  |  | 1.247.816.627,00 |
| <b>65</b> | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)                                            | 183.870.996,00   |  |  | 308.354.886,00   |
| <b>66</b> | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА                                                                                                 | 1.543.947.045,00 |  |  | 1.543.947.045,00 |
| <b>67</b> | -- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ                                                                                       | 3.826.025,00     |  |  | 3.826.025,00     |
| <b>71</b> | -- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)                                                                                           | 1.063.910.150,00 |  |  | 1.063.910.150,00 |
| <b>74</b> | -- Останати резерви                                                                                                    | 1.063.910.150,00 |  |  | 1.063.910.150,00 |
| <b>76</b> | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)                                                                                          | 2.303.328.334,00 |  |  | 2.200.346.004,00 |
| <b>78</b> | -- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                                                                                       | 124.483.890,00   |  |  | 102.982.330,00   |
| <b>81</b> | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)                                                                                            | 1.056.683.410,00 |  |  | 939.461.741,00   |
| <b>85</b> | -- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)                                                                              | 32.070.192,00    |  |  | 32.070.192,00    |
| <b>90</b> | -- Обврски по заеми и кредити                                                                                          | 32.070.192,00    |  |  | 32.070.192,00    |
| <b>95</b> | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)                                                                             | 1.024.613.218,00 |  |  | 907.391.549,00   |
| <b>96</b> | -- Обврски спрема поврзани друштва                                                                                     | 411.079.815,00   |  |  | 537.108.517,00   |
| <b>97</b> | -- Обврски спрема добавувачи                                                                                           | 172.823.989,00   |  |  | 29.846.368,00    |
| <b>98</b> | -- Обврски за аванси, депозити и кауции                                                                                | 6.067.059,00     |  |  | 6.932.861,00     |
| <b>99</b> | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати                                                      | 1.815.148,00     |  |  | 2.539.006,00     |

|            |                                                                      |                  |  |  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|------------------|
| <b>100</b> | -- Обврски кон вработените                                           | 3.732.717,00     |  |  | 5.144.717,00     |
| <b>103</b> | -- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва                | 218.000.000,00   |  |  | 300.000.000,00   |
| <b>104</b> | -- Обврски по заеми и кредити                                        | 211.094.490,00   |  |  | 25.758.406,00    |
| <b>108</b> | -- Останати краткорочни обврски                                      |                  |  |  | 61.674,00        |
| <b>111</b> | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 1.240.554.406,00 |  |  | 1.247.816.627,00 |

### Биланс на успех

| Ознака<br>за<br>АОП | Опис                                                                                                | Нето за<br>тековна<br>година | Бруто<br>за<br>тековна<br>година | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за<br>тековна<br>година | Претходна<br>година |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>201</b>          | -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)                                                           | 689.129.210,00               |                                  |                                                        | 694.424.720,00      |
| <b>202</b>          | -- Приходи од продажба                                                                              | 683.196.257,00               |                                  |                                                        | 673.903.692,00      |
| <b>203</b>          | -- Останати приходи                                                                                 | 5.749.101,00                 |                                  |                                                        | 20.521.028,00       |
| <b>204</b>          | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината                    | 350.617.357,00               |                                  |                                                        | 670.608.324,00      |
| <b>205</b>          | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината                       | 208.599.641,00               |                                  |                                                        | 350.617.357,00      |
| <b>206</b>          | -- Капитализирано сопствено производство и услуги                                                   | 183.852,00                   |                                  |                                                        |                     |
| <b>207</b>          | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)                          | 658.524.229,00               |                                  |                                                        | 460.156.285,00      |
| <b>208</b>          | -- Трошоци за сировини и други материјали                                                           | 469.584.422,00               |                                  |                                                        | 216.562.696,00      |
| <b>210</b>          | -- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 5.519.671,00                 |                                  |                                                        | 18.495.103,00       |
| <b>211</b>          | -- Услуги со карактер на материјални трошоци                                                        | 36.336.905,00                |                                  |                                                        | 44.455.629,00       |
| <b>212</b>          | -- Останати трошоци од работењето                                                                   | 7.799.803,00                 |                                  |                                                        | 8.626.648,00        |
| <b>213</b>          | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)                                                           | 96.639.054,00                |                                  |                                                        | 105.756.730,00      |
| <b>214</b>          | -- Плати и надоместоци на плата (нето)                                                              | 57.458.850,00                |                                  |                                                        | 62.034.669,00       |
| <b>215</b>          | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                                                | 4.192.137,00                 |                                  |                                                        | 4.629.452,00        |
| <b>216</b>          | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување                                                  | 23.994.060,00                |                                  |                                                        | 25.924.937,00       |
| <b>217</b>          | -- Останати трошоци за вработените                                                                  | 10.994.007,00                |                                  |                                                        | 13.167.672,00       |
| <b>218</b>          | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства                                         | 33.028.211,00                |                                  |                                                        | 34.210.419,00       |
| <b>222</b>          | -- Останати расходи од работењето                                                                   | 9.616.163,00                 |                                  |                                                        | 32.049.060,00       |

|            |                                                                                                            |                |  |  |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>223</b> | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ<br>(224+229+230+231+232+233)                                                    | 1.412.748,00   |  |  | 947.912,00     |
| <b>231</b> | -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    | 1.412.748,00   |  |  | 947.912,00     |
| <b>234</b> | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ<br>(235+239+240+241+242+243)                                                     | 14.483.903,00  |  |  | 18.207.710,00  |
| <b>235</b> | -- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)                                          | 7.423.479,00   |  |  | 13.694.518,00  |
| <b>236</b> | -- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва                                              | 7.423.479,00   |  |  | 13.694.518,00  |
| <b>239</b> | -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва                                            | 6.147.294,00   |  |  | 3.585.541,00   |
| <b>240</b> | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    | 913.130,00     |  |  | 927.651,00     |
| <b>247</b> | -- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)                                        | 124.483.890,00 |  |  | 102.982.330,00 |
| <b>251</b> | -- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)                                                         | 124.483.890,00 |  |  | 102.982.330,00 |
| <b>256</b> | -- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА<br>(251+252-253+254)                                                    | 124.483.890,00 |  |  | 102.982.330,00 |
| <b>257</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 191,00         |  |  | 227,00         |
| <b>258</b> | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)                                                         | 12,00          |  |  | 12,00          |
| <b>270</b> | -- Загуба за годината                                                                                      | 124.483.890,00 |  |  | 102.982.330,00 |
| <b>291</b> | -- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)                               | 124.483.890,00 |  |  | 102.982.330,00 |

### Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис                                                                                                              | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>605</b>    | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)                                                 | 112.436,00             |                         |                                         | 149.556,00       |
| <b>609</b>    | -- Земјишта                                                                                                       | 271.484.530,00         |                         |                                         | 271.484.530,00   |
| <b>611</b>    | -- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)                                          | 536.200,00             |                         |                                         | 622.434,00       |
| <b>612</b>    | -- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС) | 91.519.054,00          |                         |                                         | 108.161.419,00   |
| <b>622</b>    | -- Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)                                                                     | 21.830,00              |                         |                                         | 21.830,00        |
| <b>624</b>    | -- Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)                                                              | 19.151.443,00          |                         |                                         | 23.702.319,00    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |  |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>625</b> | -- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)                         | 21.108.822,00  |  |  | 21.108.822,00  |
| <b>626</b> | -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)            | 237.262.958,00 |  |  | 86.249.405,00  |
| <b>628</b> | -- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)                                                                 | 728.645,00     |  |  | 516.256,00     |
| <b>629</b> | -- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)                | 10.103.105,00  |  |  | 10.796.120,00  |
| <b>630</b> | -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)       | 7.701.965,00   |  |  | 4.662.159,00   |
| <b>631</b> | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)                                                                  | 187.870.996,00 |  |  | 200.646.524,00 |
| <b>632</b> | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)                    | 64.152.591,00  |  |  | 107.708.362,00 |
| <b>634</b> | -- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)                              | 242.634.094,00 |  |  | 357.828.598,00 |
| <b>635</b> | -- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС) | 558.468.039,00 |  |  | 572.518.460,00 |
| <b>637</b> | -- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП                                                                                                 |                |  |  | 11.084,00      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |  |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
|            | 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)                                                                                                                                                                                                        |                |  |  |                |
| <b>638</b> | -- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС) | 1.815.148,00   |  |  | 2.539.006,00   |
| <b>639</b> | -- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)           | 10.601.447,00  |  |  | 6.410.493,00   |
| <b>643</b> | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                         | 234.970.389,00 |  |  | 216.468.381,00 |
| <b>644</b> | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                        | 30.125.760,00  |  |  | 41.143.440,00  |
| <b>645</b> | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                   | 415.567.648,00 |  |  | 416.005.896,00 |
| <b>647</b> | -- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)                                                                                                                                                                                                       | 2.532.460,00   |  |  | 285.975,00     |
| <b>650</b> | -- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                               | 2.065.810,00   |  |  | 6.319.085,00   |
| <b>654</b> | -- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                                                         | 43.120,00      |  |  |                |
| <b>655</b> | -- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                               | 268.264,00     |  |  | 178.252,00     |
| <b>657</b> | -- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                           |                |  |  | 10.941.439,00  |
| <b>661</b> | -- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                                                                            | 3.371.907,00   |  |  | 3.082.252,00   |
| <b>667</b> | -- Расходи на продадени производи и услуги                                                                                                                                                                                                           | 142.017.716,00 |  |  | 779.859.859,00 |
| <b>668</b> | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                          | 406.692.573,00 |  |  | 177.732.442,00 |
| <b>671</b> | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                                   | 253.192,00     |  |  | 135.496,00     |
| <b>673</b> | -- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                         | 510.776,00     |  |  | 836.472,00     |
| <b>674</b> | -- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                          | 30.170,00      |  |  | 4.959.733,00   |
| <b>675</b> | -- Вода (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                                                      | 39.163,00      |  |  | 4.573.513,00   |
| <b>676</b> | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)                                                                                                                                                                                             | 39.509.205,00  |  |  | 17.694.083,00  |
| <b>677</b> | -- Потрошени енергетски горива (< или =                                                                                                                                                                                                              | 14.613.861,00  |  |  | 8.347.043,00   |

|            |                                                                                                                                     |               |  |  |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|
|            | АОП 208 од БУ)                                                                                                                      |               |  |  |               |
| <b>678</b> | -- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)                                                      | 3.768.135,00  |  |  | 11.731.529,00 |
| <b>679</b> | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)                                           | 2.605.086,00  |  |  | 922.103,00    |
| <b>680</b> | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                                                            | 1.375.583,00  |  |  | 797.777,00    |
| <b>681</b> | -- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)                                                                          | 17.106.849,00 |  |  | 19.312.556,00 |
| <b>682</b> | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                                                                    | 837.417,00    |  |  | 885.714,00    |
| <b>684</b> | -- Надворешни услуги за изработка на производи (во производство) (< или = АОП 211 од БУ)                                            | 78.389,00     |  |  | 1.559.022,00  |
| <b>687</b> | -- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)                                                                                       |               |  |  | 7.626.516,00  |
| <b>692</b> | -- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)                                                      | 969.212,00    |  |  | 965.608,00    |
| <b>693</b> | -- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ) | 1.324.608,00  |  |  | 1.978.424,00  |
| <b>695</b> | -- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                  | 2.759.568,00  |  |  | 2.771.876,00  |
| <b>696</b> | -- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                                  | 318.187,00    |  |  | 991.310,00    |
| <b>698</b> | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)                                                  | 32.013,00     |  |  | 89.353,00     |
| <b>700</b> | -- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)                                                         | 563.494,00    |  |  | 917.584,00    |
| <b>704</b> | -- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)                                                       | 3.267.230,00  |  |  | 3.813.942,00  |
| <b>705</b> | -- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)                                                             | 1.759.695,00  |  |  | 1.639.575,00  |
| <b>707</b> | -- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители           | 533.328,00    |  |  | 533.328,00    |
| <b>709</b> | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)                                                                                           | 247.052,00    |  |  | 304.369,00    |
| <b>710</b> | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)                                                                            | 1.215.251,00  |  |  | 968.965,00    |
| <b>711</b> | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)                                                                             | 1.559.457,00  |  |  | 1.479.897,00  |
| <b>712</b> | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                                                                      | 2.472.423,00  |  |  | 2.064.807,00  |
| <b>717</b> | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)                                                                           | 1.772.292,00  |  |  | 3.579.651,00  |

|            |                                                                                                       |            |  |  |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|---------------|
| <b>718</b> | -- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)                                 | 200.000,00 |  |  | 32.049.060,00 |
| <b>722</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                           | 191,00     |  |  | 227,00        |
| <b>723</b> | -- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот | 191,00     |  |  | 227,00        |

### Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис                                                                                     | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>2178</b>   | - 24.20 - Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик | 690.541.958,00         |                         |                                         |                  |

Потпишано од:

Tatjana Nikolovska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и  
за годината што завршува на 31 декември 2022

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА**

**ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ А.Д. КУМАНОВО**

**За Период Јануари-Декември 2022година**

## СОДРЖИНА

|                                                                                         | Страна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Основни податоци за друштвото ФЗЦ 11 Октомври АД                                     | 2      |
| 2. Карактеристики и организациона структура                                             | 3      |
| 3. Управување со финансиски ризик и финансирање                                         | 4      |
| 4. Инвестиции                                                                           | 5      |
| 5. Основни показатели во физички обем за остварено производство и остварена реализација | 6      |
| 6. Преглед на остварени економско финансиски резултати во 2022 и 2021 година            | 9      |
| 7. Показатели на финансиската стабилност за 2022 година                                 | 12     |

*1. Основни податоци за ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово*

ФЗЦ 11 Октомври основана е во далечната 1953 година, а првите искуства во областа на производството на цевки од челичен лим ги бележи во 1956 година.

Почетниот производен програм го сочинуваше широк асортиман на разновидни производи, каде што покрај заварени челични цевки се произведуваа и лимени конструкции, производи за домаќинство, угостителство и.т.н.

Меѓутоа, набргу од 1958 година Фабриката ја согледа потребата за специјализирано производство, кое од тогаш е насочено кон високо сериско автоматизирано производство на заварени челични цевки и профили од сите видови и димензии.

Од 2015 година, мнозинскиот акционер во ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово е Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Увоз-Извоз Куманово.

Примарна цел на мнозинскиот акционер е , пред се, враќање на пазарите на кои Компанијата веќе била присутна во минатото, како и освојување нови пазари, проширување на асортиман на производи, намалување на трошоците во производство и подобрување на работните процеси, зголемување на рентабилноста и конкурентноста со цел зголемување на приходите и профитот на самото друштво.

Денес ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово претставува гигант не само на овие простори туку и многу пошироко, со препознатливи производи од признаен квалитет према најновите национални, европски и светски стандарди (DIN, BS, NF, UNI, GOST, EN, ISO, API, ASTM и.т.н.).

Разновидноста на формите и можноста за избор на челикот, отворија нови домени на примена, овозможувајќи им дури и на малите корисници да пристапат кон нивната употреба. Развојот во транспортот на флуиди и примена на цевоводи со цементна, епокси и полиетиленска заштита, ја диктираше експанзијата во областа на спроводни цевки. Истовремено, високата градба, индустриските, аграрните и спортските објекти, индустријата за транспортни средства, градежната браварија и изградба на сообраќајници, се само некои од можностите за употреба на цевки и профили како конструкциони елементи.

Иако најголемиот дел од производите се извозно ориентирани на пазарите во Западна Европа, во последната деценија во услови на големи политички, економски и социјални промени и трансформации, како и воени кризи и конфликти, Фабриката успеа не само да го задржи стекнатото реноме, туку и да постигне значителни резултати во обезбедување со квалитет, што се огледа во бројни сертификати од реномирани контролни институции ( ISO 9001, ISO 17025, API, TUF, U. BUREAU VERITAS, Germanischer Lloyd и.т.н.).

## *2. Карактеристики И организациона структура*

Управувањето во Фабриката е организирано според едностепен систем, и со неа управува Одбор на директори. Истиот се состои од 3 члена, од кои што 1 член е извршен директор а другите 2 члена се неизвршни директори.

Месечните примања на Извршниот член на Одборот на директори е согласно Договорот за утврдување на правата, обврските, одговорностите, платата и другите примања на Извршниот директор и изнесуваат 90.000,00 денари нето плата.

Извршниот директор нема примања во други друштва ниту пак имаат засновано работен однос кај други работодавачи.

Посебни бонуси за Извршниот директор нема.

Месечните примања на неизвршните членови на Одборот на директори во текот на 2022 година, се по 20.000,00 денари.

На нето примања на неизвршните директори се плаќа персонален данок според утврдените законски прописи.

Фабриката е организирана во 11 ( единаесет ) организациони еденици и тоа:

- Менаџмент, служба за внатрешна ревизија и инженер за безбедност и здравје при работа
- Производство 1
- Одржување и изработка на резервни делови
- Производство 2
- Управување со квалитет
- Развој и подготовка

- Комерцијала
- Економика и финансии
- Електронска обработка на податоци
- Човечки ресурси
- Правни работи

Фабриката има удел во мешовитото претпријатије во Комотини-Грција. Според Решение од Министерство за надворешни работи на РМ прашањето околу легална работа на нашите работници таму и понатаму останува отворено.

### *3. Управување со финансиски ризик и финансирање*

Економските предвидувања претставуваат особен предвизик поради високото ниво на несигурност кој го доживеа светот во изминативе две години, кризата се претвори шок кој неминовно ги погоди рециси сите економски субјекти.

Друштвото во своето работење беше изложено на повеќе видови на ризици како Што се: ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените, кредитен и каматен ризик .Пристапот на друштвото во управување со финансиските ризици е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот Пазар.

За разлика од изминативе години кога Фабриката во најголем дел работеше со сопствени извори на средства, последниве години, поради потешкотии во одржување на ликвидноста приморани сме да работиме и со краткорочни и долгорочни задолжувања.

Потребите за набавка на основниот репроматеријал ги покрива деловната банка со издавање акредитиви на основ хипотека и залог дадени на дел од основни средства за одобрен рамковен кредит од цирку 8.000.000 ЕВРА.

Што се однесува до политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина,Фабриката во тековната 2022година се задолжи со долгорочен кредит од Комерцијална банка на износ од 32.070.192ден за период од бгодина, со цел приватизација на градежното земјиште. Ова земјиште со површина од 104.572м2 кое беше во државна сопственост ,Фабриката го приватизираше во своја сопственост, што на долг рок ќе претставува зголемување на својата нематеријална вредност.

Мнозинскиот акционер на Фабриката, како и менаџментот прават максимални напори политиката на управување со ризик да биде сведена на најмала можна мерка. Во прилог на ова е фактот што сите поголеми зделки Фабриката ги решава во директна врска со нашите партнери а зделките со заинтересирана страна преку наше учество како кооперант со други учесници на тендери во државата и надвор од државата.

Во текот на 2022 година Фабриката нема стекнато сопствени удели ниту сопствени акции.

Во услови на значајно влошување на меѓународното економско опкружување не останува многу простор за некои поконкретни решенија во политиката на дивиденди.

#### *4. Инвестиции*

Со оглед на неповолното глобално опкружување, кое влијае врз активноста на домашните компании пред се извозно ориентираните, посебно во услови кога оствареното производство и реализација се на граница на опстанок, Фабриката направи максимални напори за што поголеми вложувања во доопремување и модернизација на процесот на производството.

Во тој поглед друштвото во текот на 2022 година има вложено **34.709.328 денари**. Најголем дел од овој износ е насочен за одржување и поддршка на успешноста во работењето на друштвото преку вложување во набавка на нова индустриска опрема за што поконкурентно и ефикасно производство во вредност од 24.990.373 ден. Останатите вложувања се однесуваат на набавка на компјутерска опрема, сервер за мрежно поврзување и слично во вкупна вредност од 9.566.197 ден како и дворно доуредување на фабриката во износ од 152.758 ден.

Во текот на минатата година главен фокус беше и останува развојот на фабриката во нејзина модернизација.

Изгледите за идниот развој на Фабриката и активностите во сферата на истражувањето и развојот меѓу себе се преплетуваат и надополнуваат. Активностите во сферата на истражувањето и развојот се насочени пред се кон истражување на пазарите за изнаоѓање нови можности за примена на нашите производи па аналогно на тоа и изгледите за идниот развој се темелат на доопремување на опремата и усовршување на производната програма према барањата на пазарот.

5. Основни показатели во физички обем за остварено производство и реализација

**ОПШТИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ВО ФИЗИЧКИ ОБЕМ**

|                           |   | 2021 год    | 2022 год   | индекс |
|---------------------------|---|-------------|------------|--------|
| 1.Остварено производство  | - | 3.186 тони  | 6.797 тони | 213    |
| 2.Остварена реализација   | - | 12.307 тони | 9.452 тони | 77     |
| Од тоа : Извоз            | - | 7.108 тони  | 6.414 тони | 90     |
| Домашен пазар             | - | 5.199 тони  | 3.038 тони | 58     |
| 3.Работна сила            | - | 227         | 191        | 84     |
| 4.Продуктивност на трудот | - | 14.17       | 35.59      | 251    |

По преземањето на фабриката од страна на мнозинскиот акционер и неколкуте релативно добри години со произведени 35.000 тони цевки и профили, Македонското производство се соочи со жесток удар од Европската Унија. При крајот на 2018година, Европската унија воведо контингенти за нашиот вид на производи со што ја ограничи реализацијата кон земјите во ЕУ. Ова водеше кон намалување на реализацијата а следствено и на оствареното производство во 2019 година од 18.940 тони кое во однос на 2018 истото е намалено за 29%. Нов удар врз нашата индустрија зададе и една од поголемите кризи која се случи ширум целиот свет-ковид пандемијата. Оваа криза го продолжи трендот на опаѓање на оствареното производство и во 2020 год, каде што, е остварено производство од 14.761 тони и истото е намалено во однос на 2019 година за 22%. Најголемата разлика се почувствува во 2021 год, со остварено производство од 3.186 тони кое е за 78% намалено во однос на 2020 година .Ефектите од изминатите години го наплатија својот данок.

За скоро 113% деловната 2022 година покажа зголемување на производството што влева надеж за подобрување во иднина.

Остварената продуктивност на трудот е во постојана флукутација, детерминирана од побарувачката и производството, во деловната 2022година продуктивноста по единица работна сила изнесува 35.59тони, и истата е зголемена за дури 251% во однос на 2021година. За разлика од минатите години каде остварената продуктивност бележеше намалување и тоа: во 2021 за 63%, во 2020 за 4% и 17% во 2019година

**ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕ ЗА 2022 ГОДИНА  
ВО ОДНОС НА 2021 ГОДИНА Е СЛЕДНОВО:**

| Ред Бр. | Р.Е           | 2022 год.    |              | 2021 год.    |              | индекс     |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |               | тони         | % на учество | Тони         | % на учество |            |
| 1       | ВЦП           | 2.109        | 31           | 554          | 18           | 381        |
| 2       | ВНЗЦ          | 373          | 6            | 1.636        | 51           | 23         |
| 3       | ВСЦП          | 4.315        | 63           | 996          | 31           | 433        |
|         | <b>ВКУПНО</b> | <b>6.797</b> | <b>100</b>   | <b>3.186</b> | <b>100</b>   | <b>213</b> |

Компаративно по Работни единици во вкупното остварено производство од 6.797 тони РЕ ВЦП учествува со 31 %, РЕ ВНЗЦ со само 6% додека РЕ ВСЦП со 31 %.

Производството во РЕ ВЦП во 2022 година во однос на 2021 година е во голем однос зголемено, односно за 281%, за разлика од РЕ ВНЗЦ, каде што производството е намалено за 77 %, додека пак РЕ ВСЦП во 2022година наспроти 2021 покажа значителен пораст од 333%. Производите од оваа РЕ, пред се, се наменети за познати купувачи по однапред склучени договори и тоа во најголем дел за земјите од Европската Унија од каде што побарувачката во текот на изминативе неколку години, поради светската економска криза беше многу намалена, како и за проектите за гасификација и топлификација на Р.Македонија..

**ОСТВАРЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПО РЕ ЗА 2022 ГОДИНА ВО ОДНОС НА  
2021 ГОДИНА Е СЛЕДНОВО:**

| Ред Бр. | Р.Е           | 2022 год.    |              | 2021 год.     |              | индекс    |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
|         |               | тони         | % на учество | тони          | % на учество |           |
| 1       | ВЦП           | 2.765        | 29           | 754           | 6            | 367       |
| 2       | ВНЗЦ          | 593          | 6            | 54            | 0,4          | 1098      |
| 3       | ВСЦП          | 6.094        | 65           | 8.666         | 70,6         | 70        |
|         | <b>ВКУПНО</b> | <b>9.452</b> | <b>100</b>   | <b>12.307</b> | <b>100</b>   | <b>77</b> |

Вкупно остварената реализација во 2022 година наспроти 2021 е намалена за 23%. И покрај зголеменото производство, податоците укажуваат на фактот дека остварената реализација во голема мера сеуште е на долна граница. Компаративно по работни единици, производите од РЕ ВЦП учествуваат со 29% а РЕ ВНЗЦ со 6% во вкупната реализација. Овие производи се најчесто наменети за домашен пазар, за разлика од нив РЕ ВСЦП има учество од 65% од вкупната реализација, и овие производи најголем процент се реализираат за Извоз.

### ОСТВАРЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА ВО 2022 ВО ОДНОС НА 2021 ГОДИНА

|                           | 2022         |            | 2021          |            | Индекс    |
|---------------------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|
|                           | тони         | %          | тони          | %          |           |
| Странски пазар            | 6.414        | 68         | 7.108         | 58         | 90        |
| Домашен пазар             | 3.038        | 32         | 5.199         | 42         | 58        |
| <b>Вкупна реализација</b> | <b>9.452</b> | <b>100</b> | <b>12.307</b> | <b>100</b> | <b>77</b> |

Во текот на деловната 2022 година Фабриката оствари реализација од 9.452 тони на сопствени производи. Во споредба со оствареното производство, реализацијата е повисока за 39% што значи дека во 2022 година е продадено целосно ново оствареното производство и дел од залихата.

Од вкупно остварена реализација во износ од 9.452 тони цевки и профили, 6.414 тони или 68% се продадени на странскиот пазар додека 3.038 тони или 32% се продадени на домашен пазар.

Во споредба со 2021 година реализацијата на извозот и на домашниот пазар се намалени за 10%.

Во споредба на реализацијата во тековната и претходната година неминовно е да се спомнат сеуште актуелните светски случувања. Руско-Украинскиот воен конфликт предизвика негативни импликации на светско ниво. Условени од светските случувања, неможеше да не бидеме погодени. Како главен пред услов за нашата деловна успешност пред се е, побарувачката од странскиот пазар.

Во наредниот период наш најголем предизвик и понатаму останува справувањето со енергетската криза, зголемената инфлација како потешкотиите за реализација на странските пазари. Компанијата и покрај справувањето со предизвиците ги превзема сите потребни активности во насока на остварување на поставените цели.

**6. ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ  
РЕЗУЛТАТИ ВО 2022 И 2021 ГОДИНА**

- 000 - ден.

| Ред<br>Бр. | ЕЛЕМЕНТИ                                                       | 2022 год.      |             | 2021 год.      |             | Инд.      |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
|            |                                                                | Износ          | струк.<br>% | Износ          | струк.<br>% |           |
|            | <u><b>А. ПРИХОДИ</b></u>                                       |                |             |                |             |           |
|            | <b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ<br/>(1+2+3)</b>                      | 689.129        | 99.8        | 694.425        | 99.86       |           |
| 1          | Приходи од продажба                                            | 683.196        | 99.14       | 673.904        | 97          | 101       |
| 2          | Останати приходи                                               | 5.749          | 0.83        | 20.521         | 3           | 28        |
| 3          | Капитализирани сопствени<br>производи и услуги                 | 184            | 0.03        | 0              |             | 100       |
|            | <b>II. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>                                  | 1.413          | 0.20        | 948            | 0.14        | 149       |
|            | <b>ВКУПЕН ПРИХОД (I + II):</b>                                 | <b>690.542</b> | <b>100</b>  | <b>695.373</b> | <b>100</b>  | <b>75</b> |
|            | <u><b>Б. РАСХОДИ</b></u>                                       |                |             |                |             |           |
| 4          | Промена на залиха на готови<br>производи и производство во тек | 142.018        | 17.42       | 319.991        | 40.05       | 44        |
| 5          | Трошоци за сировини и други<br>материјали                      | 469.584        | 57.61       | 216.563        | 27.13       | 217       |
| 6          | Трошоци за вработени                                           | 96.639         | 11.86       | 105.757        | 13.25       | 91        |
| 7          | Амортизација                                                   | 33.028         | 4.05        | 34.210         | 4.3         | 97        |
| 8          | Останати оперативни расходи                                    | 17.416         | 2.14        | 40.675         | 5.09        | 43        |
| 9          | Набавна вредност на продадени                                  | 41.857         | 5.14        | 62.951         | 7.9         | 66        |

|    |                                            |                |            |                |            |            |
|----|--------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|
|    | стоки, материјали и услуги                 |                |            |                |            |            |
| 10 | Вредносно усогласување на тековни средства | 0              | 0          | 0              | 0          | 0          |
| 11 | Финансиски расходи                         | 14.484         | 1.78       | 18.208         | 2.28       | 80         |
|    | <b>ВКУПНИ РАСХОДИ:</b>                     | <b>815.026</b> | <b>100</b> | <b>798.355</b> | <b>100</b> | <b>102</b> |
| 12 | Загуба /Добивка од редовно работење (А -Б) | -124.484       | 100        | -102.982       | 100        | 121        |
| 13 | Данок на добивка                           | -              | -          |                |            |            |
| 14 | Нето загуба/добивка за деловна година      | -124.484       | 100        | -102.982       | 100        | 121        |
| 15 | Фонд за резерви                            | -              | -          |                |            |            |
| 16 | Нераспределена добивка                     | -              | -          |                |            |            |

Во деловната 2022 година Фабриката оствари вкупен приход во износ од 690.541.958 денари и во споредба со 2021 година приходите се намалени за само 1%.

Во структурата на вкупниот приход во 2022 година најголемо е учеството на приходи од продажба со 99%, и во однос на 2021 година истите се зголемени за 1,4%.

Во текот на деловната 2022 година остварени се расходи во износ од 815.025.848 денари и во споредба со 2021 година истите се поголеми за 2%.

Во однос на остварениот вкупен приход наспроти вкупните расходи, поголемите расходи за 18% неминовно водат кон искажаниот негативен резултат од -124.483.890ден загува за деловната 2022година.

Во структура на вкупните расходи најголемо учество со 57.61% , имаат трошоците за сировини и репроматеријали направени за производство на готови производи. Потрошените сировини и материјали во 2022 година се поголеми за 117% во однос на истите од 2021 година, што се гледа и од показателите на оствареното зголемено производство.

Втор по ред најголем расход кој влијае на резултатот е промената во залихите. Во споредбата на оствареното производство со реализацијата утврдивме дека е

реализацијата е поголема за 39%, што директно води кон намалување на залихите. Овој процент на поголема реализација од производство во денари изнесува 142.017.716, што во вкупните расходи учествува со 17.42%.

Трошоците за вработени се трет по големина расход со учество од 11.86% во вкупните расходи. Бруто платите и надоместоците на вработени, кои се составен дел од цената на чинење на нашите производи, се надоместуваат од остварениот вкупен приход. Во текот на 2022 година овие трошоци се вкalkулираа во износ од 96.639.054 денари кој во однос на 2021 година е намален за 9%.

По нив доаѓаат направените трошоци за набавна вредност на продадени стоки, материјали и услуги со 5,14% кои во споредба со 2021год се намалени за 34%

Амортизацијата на основните средства е извршена со примена на законски пропишани стапки, која со 4.05% учествува како фиксен трошок во вкупните расходи, и истата во однос на 2021 година е намалена за 3%.

Останатите оперативни расходи во износ од 17.415.966ден, се помали за 57% во однос на истите од 2021 година. Во нивната структура се вклучени трошоци од работењето како што се нематеријални трошоци, трошоци за исхрана на работници, даноци и придонеси кои не зависат од резултатот, дневници за службени патувања, премии за осигурување, банкарски услуги и трошоци за платен промет, трошоци за репрезентација и др. Овие расходи учествуваат со 2.14% во вкупните расходи на деловната 2022година.

Финансиски расходи односно расходи по основ камати и курсни разлики остварени се во износ од 14.483.903 денари, со учество од 1.78 % во вкупните расходи овие трошоци исто така бележат намалување во однос на 2021година за 20%

За да извештајот биде целосен потребно е да ја оцениме квалитативната компонента на финансиската состојба на Фабриката врз основа на анализа на билансот на состојбата.

Финансиската стабилност на Фабриката ќе ја оцениме преку показателите на финансиската сигурност, степен на покриеност на постојните средства, степен на задолженост и други показатели.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

$$1. \text{ Финансиска сигурност} = \frac{\text{траен капитал}}{\text{вкупни извори на деловни средства}} = \frac{183.870.996}{1.240.554.406} = 15 \%$$

$$2. \text{ Степен на покриеност на нематер. и матер. влож.} = \frac{\text{траен капитал + долгорочни обврски}}{\text{нематеријални и материјални вложувања}} = \frac{215.941.188}{473.786.330} = 0.45$$

$$3. \text{ Степен на задолженост во однос на траен капитал} = \frac{\text{Вкупен долг} \times 100}{\text{траен капитал}} = \frac{1.024.613.218 \times 100}{183.870.996} = 557.25$$

$$4. \text{ Степен на задолженост во однос на вкупни сред.} = \frac{\text{Вкупен долг} \times 100}{\text{вкупни средства}} = \frac{1.024.613.218 \times 100}{1.240.554.406} = 82.35$$

| Ред. Бр. | П О З И Ц И Ј А                                               | 2022 година | 2021 година | Индекс |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 1        | Финасиска сигурност                                           | 15          | 25          | 60     |
| 2        | Степен на покриеност на нематеријални и материјални вложувања | 0.45        | 0.71        | 63     |
| 3        | Степен на задолженост во однос на траен капитал               | 557.25      | 294.27      | 189    |
| 4        | Степен на задолженост во однос на вкупни средства             | 82.35       | 72.72       | 113    |

Финансиската стабилност како сооднос на трајниот капитал и вкупната пасива изнесува 15%, што е за 10% помалку во однос на 2021 година .

Степенот на покриеност на материјални и нематеријални вложувања со трајни и долгорочни извори во деловната 2022 изнесува 0.45% и во однос на 2021 година истиот е понизок за 0.26%

Степените на задолженост на Фабриката искажани преку односот на вкупниот долг и трајниот капитал како и преку вкупните средства во 2022 година покажаа зголемување.


Од сите погоре анализирани показатели на финансиската стабилност се гледа дека во 2022 година Фабриката има се уште проблеми со ликвидноста . Во изминатата година друштвото се обидуваше да одржи ниво на непречено плаќање на обврските што достасуваа. Побарувањата по сите основи се следат постојано и редовно се превземаат мерки и активности за нивна наплата. Фабриката превзема активности и за намирување на достасаните обврски кон добавувачите со што се обидува да воспостави финансиска рамнотежа помеѓу средствата од една и обврските од друга страна.

Макроекономските услови во кои друштвото ја остваруваше својата активност во текот на 2022та година беа условени од досега најтешката економската криза. Дополнително условени од геополитичките состојби, блокада на евроинтеграциските процеси доведе до негативни импликации на економската активност на друштвото, па така како и минатите години , и оваа тековна година, Фабриката покажа загуба, која што треба да се покрие од добивката остварена и во наредните години .

Под влијание на глобалните трендови ФЗЦ 11 Октомври успеа во текот на целата година да изврши навремена координација и менаџирање на деловните активности, иако негативно заврши тешката и неизвесна 2022година, менаџерскиот тим ги донесе едни од најхрабрите одлуки во своето работење.

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

М-р Марија Ивановска





© 2021 Grant Thornton DOO. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.